

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Фонд за осигурување на депозити

31 декември 2014 година

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилози	

Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52-b 1/7
1000 Skopje
Macedonia
T + 389 (2) 3214 700
F + 389 (2) 3214 700
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Основачот на

Фонд за осигурување на депозити

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст “Фондот“) составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2014 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 25.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Фондот.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Фондот на ден 31 декември 2014 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Фондот е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Фондот за 2014 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Фондот со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2014, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Фондот со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Фондот со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2014.

Скопје,
25 февруари, 2015 година

Грант Торнтон ДОО


Директор
Ружа Филипчева




Овластен ревизор
Марјан Андонов

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Извештај за сеопфатната добивка


	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2014 000 мкд	31 декември 2013 000 мкд
Приходи од камата	6	358,128	321,821
Останати приходи		14	-
Бруто добивка		358,142	321,821
Трошоци за вработените	7	(8,291)	(8,157)
Депрецијација	11	(959)	(861)
Останати оперативни расходи	8	(2,080)	(2,483)
Добивка од оперативно работење		346,812	310,320
Позитивни / (Негативни) курсни разлики, нето	9	15,593	(16,825)
Добивка пред оданочување		362,405	293,495
Данок на добивка	10	(36,245)	(3)
Добивка за годината		326,160	293,492
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		326,160	293,492


Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Извештај за финансиската состојба

	Белешка	На 31 декември 2014 000 мкд	На 31 декември 2013 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	11	24,734	25,219
		24,734	25,219
Тековни средства			
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	12	11,198,462	9,732,877
Парични средства и парични еквиваленти	13	603,149	527,090
Побарувања по камати и останати побарувања	14	274	153
		11,801,885	10,260,120
Вкупно средства		11,826,619	10,285,339
Капитал			
Уплатен капитал	15	10,300	10,300
Фонд за сигурност		11,453,771	9,981,419
Нераспределена добивка за годината		326,160	293,492
		11,790,231	10,285,211
Обврски			
Краткорочни обврски			
Обврски за штети	16	14	14
Останати обврски	17	36,374	114
		36,388	128
Вкупно капитал и обврски		11,826,619	10,285,339

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 23 февруари, 2015 година и потпишани во негово име од:


Горан Анчески
Директор


Драги Полевски
Сметководител

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Извештај за промените во капиталот

	Уплатен капитал 000 мкд	Фонд за сигурност 000 мкд	Нераспределе на добивка за годината 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2014	10,300	9,981,419	293,492	10,285,211
Пресметана техничка премија	-	1,177,604	-	1,177,604
Надомест за платено обештетување	-	3,212	-	3,212
Обештетување на штедачите	-	(1,956)	-	(1,956)
Пренос во фонд за сигурност	-	293,492	(293,492)	-
Трансакции со основачот	10,300	11,453,771	-	11,464,071
Добивка за годината	-	-	326,160	326,160
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	326,160	326,160
На 31 декември 2014	10,300	11,453,771	326,160	11,790,231
На 01 јануари 2013	10,300	8,320,630	204,532	8,535,462
Пресметана техничка премија	-	1,314,750	-	1,314,750
Надомест за платено обештетување	-	11,059	-	11,059
Обештетување на штедачите	-	(18,166)	-	(18,166)
Пренос од обврски за обештетување	-	148,614	-	148,614
Пренос во фонд за сигурност	-	204,532	(204,532)	-
Трансакции со основачот	10,300	9,981,419	-	9,991,719
Добивка за годината	-	-	293,492	293,492
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	293,492	293,492
На 31 декември 2013	10,300	9,981,419	293,492	10,285,211

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Извештај за паричните текови

	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2014 000 мкд	31 декември 2013 000 мкд
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		362,405	293,495
Корекција за:			
Депрецијација на недвижности и опрема		959	861
Приходи од камата		(358,128)	(321,821)
(Загуба)/ добивка пред промените во оперативните средства и обврски		5,236	(27,465)
Промени во оперативните средства и обврски			
Наплатени премии за осигурување		1,177,604	1,314,762
Повратен дел од банки исплатувачи		-	48,526
Надомест на платено обештетување		3,212	11,059
Платено обештетување во тековната година		(1,956)	(20,950)
Останати средства		(121)	1,200
Останати обврски		15	(49)
Парични средства генерирани од оперативни активности		1,183,990	1,327,083
Платен данок од добивка		-	-
Нето паричен тек од оперативни активности		1,183,990	1,327,083
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема		(474)	-
Прилив по камати		358,128	321,821
Купување на државни записи		(12,919,410)	(23,760,244)
Приливи од продажба на државни записи		11,453,825	22,150,297
Нето паричен тек (употребен во) инвестициони активности		(1,107,931)	(1,288,126)
Нето промена на паричните средства и парични еквиваленти			
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот	13	527,090	488,133
Парични средства и парични еквиваленти на крајот	13	603,149	527,090

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст “Фондот“) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија број 63/2000, 29/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015). Врз основа на Одлука донесена на ден 26 јуни, 2014 година бр. 02-176/1 од страна на Управниот одбор на Фондот, во Статутот на Фондот за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14 и 102/14) во насловот зборот “Скопје“ се брише. Основач на Фондот е Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2014 година изнесува 10 лица (2013: 10 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица, депозити врзани за парични картички издадени од банки основани во Република Македонија и девизни приливи на физички лица. Согласно Законот за фондот за осигурување на депозити, вкупните парични средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Македонија. Кога средствата на Фондот ќе го надминат утврденото ниво, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките, филијалите на странските банки и штедилниците. Средствата на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите и приходи од пласмани. Фондот средствата ги пласира во хартии од вредност издадени од страна на Република Македонија и од Народна банка на Република Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот; и должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**Општи информации (продолжува)**

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обесштетува осигурените депозити но не повеќе од денарската противвредност на 30,000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на конечното на решението на гувернерот на НБРМ за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Овој износ ја претставува главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до денот на конечното на решението за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народна банка на Република Македонија.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити (денарски и девизни депозити, трансакциски сметки, депозити врзани за парични картички и девизни приливи) што физичкото лице ги има во една банка, филијала на странска банка или штедилница.

Фондот не ги обесштетува следните депозити на физички лица:

- Депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- Депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- Депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- Депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- Депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од денот на настанувањето на ризичниот настан. Износот на средства исплатени по основ на настанување на ризичен настан, Фондот го побарува од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидационата, односно стечајна постапка.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 187/2013) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за приходи и расходи во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2014	31 декември 2013
1 ЕУР	61.4814	61.5113

2.3 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

2.4 Приходи и расходи по камати

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Приходи и расходи по камати (продолжува)**

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

2.5 Расходи од надомести и провизии

Расходите од надомести и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

2.6 Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот се состојат од “побарувања по камати и останати побарувања”, како и парични средства и еквиваленти во извештајот за финансиска состојба.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)****Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 6 и 12 месеци.

Иницијално признавање и депризнавање

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренел значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.7 Оштетување на финансиските средства***Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност***

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.8 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	4 до 5 години

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Истите се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.9 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на депрецијација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

2.10 Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на набавка, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка.

2.11 Премија за осигурување на депозитите

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Со Одлука на УО на седницата одржана на ден 28 март 2014 година премиската стапка во висина од 0,7% на годишно ниво (до 31 мај, 2014 година) е намалена на 0,5 % на годишно ниво (од 01 јуни, 2014 година) со одлука на Управен одбор бр.02-92/1 од 28 март, 2014 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.12 Фонд за сигурност

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години. Техничката премија за осигурување се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Таа претставува прилив на фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Со Одлука на УО на седницата одржана на ден 28 март 2014 година премиската стапка во висина од 0,7% на годишно ниво (до 31 мај, 2014 година) е намалена на 0,5 % на годишно ниво (од 01 јуни, 2014 година), (2013: 0,7% на годишно ниво).

2.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

Обврски за штети и останати обврски

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризираат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

2.14 Надомести за вработените

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавци во Република Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

Фондот не врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени.

2.15 Данок на добивка

Тековен и одложен даночен трошок

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 01 јануари 2009 заклучно со 31 декември 2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Данок на добивка (продолжува)**

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данок на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно ги теретат или одобруваат фондовите, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондовите.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.16 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.17 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

3.1 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Средствата со кои располага, Фондот може да ги пласира во:

- Должнички хартии од вредност издадени од Министерството за Финансии на Република Македонија или од Народна банка на Република Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот;
- Должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признаени агенции за оценка на кредитниот ризик, во една од двете највисоки категории, во висина од осигурените депозити што гласат на странска валута;
- Фјучерси, опции и термински договори кај депозитни институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признаени агенции за оценка на кредитниот ризик, во една од двете највисоки категории, во висина до 2% од средствата на Фондот. Опцијата за вложување во овие финансиски инструменти е укината со донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за Фондот за осигурување на депозити (Сл.Весник 43 од 04 март 2014).

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполни своите обврски. Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, не постоеја значајни концентрации на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

Валутен ризик

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, Фондот не е изложен на валутен ризик, поради тоа што не пласира средства во државни записи со девизна клаузула.

Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматносните средства и каматносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, Фондот нема каматносни обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата, имаат рок на доспевање од 6 и 12 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

3.3 Ризик од ликвидност

Ризикот од ликвидност се јавува при севкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 95% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обештетување на штедачите.

Доколку на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, дополнителни средства може да обезбеди преку:

- Дополнителни уплати од банките и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премиите уплатени во текот на месецот кој му претходи на месецот во кој Гувернерот на НБРМ ја донел конечната одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банка или штедилница;
- Задолжување во земјата или во странство; и
- Позајмици од Буџетот на Република Македонија.

Во законските измени од 2014 година со нова одредба се предвидува доколку на Фондот му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурените депозити, Министерството за финансии може да изврши откуп пред рокот за доспевање на хартиите од вредност издадени од страна на Република Македонија кои се во сопственост на Фондот. Откупот ќе се врши без објавување на јавен повик.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеаност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

	Тековни		Не тековни Над 5 години (000 мкд))
	1 до 12 месеци (000 мкд)	1 до 5 години (000 мкд)	
31 декември 2014			
Обврски за штети	14	-	-
Обврски кон добавувачи	102	-	-
	116	-	-
31 декември 2013			
Обврски за штети	14	-	-
Обврски кон добавувачи	114	-	-
	128	-	-

3.4 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.4.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираните цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.

3.4.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Евидентираната вредност на финансиските инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека приближно соодветствува на нивните објективни вредности поради краткорочната природа на доспевањата.

Вложувања во хартии од вредност

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжува)
Парични средства и еквиваленти

Евидентиранта вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

Побарувања по камати и останати побарувања

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Обврски за штети и останати обврски

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Фондот, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа проценка, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за влошување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2014

Средства според Извештајот за финансиската состојба

	ХВ до доспевање	Кредити и побарувања	Располож.за продажба	Вкупно
Државни записи	11,198,462	-	-	11,198,462
Пресметана недоспеана камата од поврзани субјекти	-	230	-	230
Побарувања од премии за осигурување	-	44	-	44
Парични средства и парични еквиваленти	-	603,149	-	603,149
Вкупно	11,198,462	603,423	-	11,801,885

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	14	14
Останати обврски	102	102
Вкупно	116	116

31 декември 2013

Средства според Извештајот за финансиската состојба

	ХВ до доспевање	Кредити и побарувања	Располож.за продажба	Вкупно
Државни записи	9,732,877	-	-	9,732,877
Пресметана недоспеана камата од поврзани субјекти	-	117	-	117
Побарувања од премии за осигурување	-	20	-	20
Останати побарувања	-	16	-	16
Парични средства и парични еквиваленти	-	527,090	-	527,090
Вкупно	9,732,877	527,243	-	10,260,120

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	14	14
Останати обврски	114	114
Вкупно	128	128

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Приходи од камата

	2014	2013
Државни записи (Белешка 12)	355,564	318,664
Депозити во НБРМ (Белешка 13)	2,553	2,303
Камата од банки исплатувач	10	848
Казнена камата по основ на премии за осигурување	1	5
Депозити во комерцијални банки	-	1
	358,128	321,821

7 Трошоци за вработените

	2014	2013
Нето плати	5,381	5,308
Персонален данок и задолжителни придонеси	2,677	2,638
Отпремнина	43	-
Останати трошоци	190	211
	8,291	8,157

8 Останати оперативни расходи

	2014	2013
Административни и маркетинг трошоци	639	691
Провизии и надомести	632	821
Надомести на членови на УО	280	280
Трошоци за професионални услуги	262	291
Телекомуникациски трошоци	164	200
Даноци и придонеси	10	10
Премии за осигурување	9	29
Трошоци за одржување	2	8
Останато	82	153
	2,080	2,483

9 Курсни разлики

	2014	2013
Приходи		
Позитивни курсни разлики	15,593	2,007
	15,593	2,007
Расходи		
Негативни курсни разлики	-	(18,832)
	-	(18,832)
	15,593	(16,825)

10 Данок на добивка

Усогласувањето на законскиот данок на добивка со данокот на добивка со Извештајот за сеопфатна добивка за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година, е како што следи:

	2014	2013
Добивка пред оданочување	362,405	-
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	43	27
Даночен кредит за трошоци со одложено признавање	-	-
Даночна основа	362,448	27
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалувањето	362,448	27
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка	36,245	3

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Недвижности и опрема

	Градежни Објекти	Компјутери	Мебел и опрема	Вкупно
На 01 јануари 2013 година	32,350	1,410	3,289	37,049
На 31 декември 2013	32,350	1,410	3,289	37,049
На 01 јануари 2014 година	32,350	1,410	3,289	37,049
Набавки во текот на годината	-	474	-	474
На 31 декември 2014	32,350	1,884	3,289	37,523
Акумулирана депрецијација				
На 01 јануари 2013 година	6,427	1,410	3,132	10,969
Депрецијација за годината	809	-	52	861
На 31 декември 2013	7,236	1,410	3,184	11,830
На 01 јануари 2014 година	7,236	1,410	3,184	11,830
Депрецијација за годината	809	98	52	959
На 31 декември 2014	8,045	1,508	3,236	12,789
Нето евидентирана вредност				
На 31 декември 2013	25,114	-	105	25,219
На 31 декември 2014	24,305	376	53	24,734

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2014	2013
Краткорочни должнички хартии од вредност		
- Државни записи (Белешка 18)	11,198,462	9,732,877
	11,198,462	9,732,877

Државните записи, чиј рок на доспевање е од шест до дванаесет месеци, имаат фиксна каматна стапка од 1.70% до 3.60% (2013: 3.10% до 3.15%)

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2014 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во висина од 355,564 илјади Денари (2013: 318,664 илјади Денари) (Белешка б).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

13 Парични средства и парични еквиваленти

	2014	2013
Депозити во НБРМ во денари (Белешка 18)	602,573	526,374
Тековни сметки кај домашни банки	565	703
Парични средства во благајна	11	13
	603,149	527,090

Депозитите кај НБРМ носат камата во висина од 0,5% (2013: 0.5%) на годишно ниво. Во текот на 2014 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на паричните средства во висина од 2,553 илјади Денари (2013: 2,303 илјади Денари) (Белешка б).

Тековните сметки кај домашни банки заработуваат камата во висина од 0.1 % до 0.5% на годишно ниво (2013: 0.4% до 0.5%). Поврзаниот приход е прикажан како приходи од камата.

14 Побарувања по камати и останати побарувања

	2014	2013
Пресметана недоспеана камата од поврзани субјекти (Бел. 18)	230	117
Побарувања од премии за осигурување	44	20
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	16
	274	153

15 Капитал

Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Македонија и истиот на 31 декември 2014 година изнесува 10,300 илјади Денари (2013: Исто).

Фонд за сигурност

На 31 декември 2014 година вкупните средства на Фондот изнесуваат 5,55% (2013: 5.26%) од вкупните депозити на физичките лица во банките, филијалите на странски банки и штедилниците во Република Македонија, членки на Фондот.

Обештетувањето на штедачите од 1,956 илјади Денари (2013: 18,166 илјади Денари), извршено во текот на 2014 година, се однесува на обештетување на штедачите од Македонска Банка во износ од 1,833 илјади Денари и од Експорт Импорт банка Скопје во износ од 123 илјади Денари (2013: 333 илјади Денари од Експорт Импорт банка Скопје, во ликвидација, како и обештетување на штедачите на Интерфалко штедилница Скопје - во ликвидација, во износ од 17,833 илјади Денари).

Повратениот дел за платено обештетување, примено во текот на 2014 година, во износ од 3,212 илјади Денари (2013: 11,059 илјади Денари) се однесува на повратени парични средства од Интерфалко штедилница Скопје - во ликвидација, во износ од 3,000 илјади Денари и од Штедилница Инко ДОО Скопје, во износ од 212 илјади Денари (2013: 71 илјади Денари од Мит штедилница Куманово и 10,988 илјади Денари од Интерфалко штедилница Скопје - во ликвидација)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

16 Обврски за штети

	2014	2013
Штедилници		
Интерфалко Скопје, 2014: 41 лица (2013: Исто)	8	8
Фершпед, Скопје, 2014: 230 лица (2013: Исто)	6	6
	14	14

17 Останати обврски

	2014	2013
Обврски за данок на добивка	36,228	-
Обврски кон добавувачи	102	114
Однапред пресметани трошоци	44	-
	36,374	114

18 Трансакции со поврзани субјекти

Согласно Законот и Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Македонија. Управниот одбор функционира со четири члена (2013: Исто). Именувани од Владата на Република Македонија се пет члена и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРМ и еден на предлог на Здружението на банкарство. Еден од именуваните членови на Управниот одбор кој е вработен во банка како директор на сектор, не го исполнува законскиот услов во членот 12 став 1 од Законот за Фондот за осигурување на депозити.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година:

	2014	2013
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 12)	11,198,462	9,732,877
Депозити (Белешка 13)	602,573	526,374
Побарувања по камати (Белешка 14)	230	117
Приходи од камати	358,117	320,967
Расходи по провизии и надомести	533	767

Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

	2014	2013
Надомести за органите на управување	1,408	1,212
	1,408	1,212

19 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2014 година - датумот на известувањето, до датумот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014

ЕМБС: 05147948

Целосно име: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2014

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	24.733.542,00			25.219.174,00
5	-- Недвижности (006+007)	24.305.667,00			25.114.415,00
7	-- Градежни објекти	24.305.667,00			25.114.415,00
8	-- Постројки и опрема	427.875,00			104.759,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	11.198.462.156,00			9.732.876.585,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	11.198.462.156,00			9.732.876.585,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	11.198.462.156,00			9.732.876.585,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	11.198.462.156,00			9.732.876.585,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	11.198.462.156,00			9.732.876.585,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)				16.498,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)				16.498,00
60	-- Тековни даночни средства				16.498,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	603.148.753,00			527.089.999,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	274.787,00			136.683,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	11.826.619.238,00			10.285.338.939,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	154.857.921,00			157.063.073,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	11.790.231.989,00			10.285.210.356,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	10.299.958,00			10.299.958,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	11.453.772.237,00			9.981.418.589,00
75	-- Законски резерви	11.453.772.237,00			9.981.418.589,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	326.159.794,00			293.491.809,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	36.344.443,00			128.583,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	14.145,00			14.310,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	14.145,00			14.310,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	36.330.298,00			114.273,00
109	-- Тековни даночни обврски	36.228.235,00			
110	-- Останати обврски	102.063,00			114.273,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	42.806,00			
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	11.826.619.238,00			10.285.338.939,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	154.857.921,00			157.063.073,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО				

201	(202+211+234+235)	373.734.841,00	323.827.982,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	373.721.295,00	323.827.982,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	373.721.295,00	323.827.982,00
220	-- Приходи од камати	358.129.172,00	321.820.592,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	15.592.123,00	2.007.390,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	13.546,00	
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	11.330.314,00	30.333.349,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	11.330.013,00	11.501.032,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	11.330.013,00	11.501.032,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	959.182,00	860.502,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	8.100.899,00	7.945.998,00
270	-- Плати и надоместоци	5.381.475,00	5.307.737,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	500.954,00	492.837,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.175.664,00	2.145.424,00
274	-- Останати трошоци за вработените	42.806,00	
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	2.269.932,00	2.694.532,00
277	-- Трошоци за услуги	851.250,00	1.123.930,00
278	-- Материјални трошоци	614.635,00	690.070,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	804.047,00	880.532,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	301,00	18.832.317,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	301,00	
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група	301,00	
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)		18.832.317,00
289	-- Расходи за курсни разлики		18.832.317,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	362.404.527,00	293.494.633,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	362.404.527,00	293.494.633,00
312	-- Данок на добивка	36.244.733,00	2.824,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	326.159.794,00	293.491.809,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00	10,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
329	-- Добивка за годината	326.159.794,00	293.491.809,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	326.159.794,00	293.491.809,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	24.305.667,00			25.114.415,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема -- Акумулирана амортизација на постројки и	5.172.081,00			4.698.531,00

630	опрема	4.744.206,00	4.593.772,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	427.875,00	104.759,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	559.748,00	559.748,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	549.024,00	541.453,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)	10.724,00	18.295,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	1.883.950,00	1.410.400,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.509.080,00	1.410.400,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	374.870,00	
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	603.148.753,00	527.089.999,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	102.063,00	114.273,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	565.146,00	766.875,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	8.615,00	28.715,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	170.999,00	206.940,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.770,00	7.800,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	55.909,00	39.308,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	48.811,00	72.181,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	61.886,00	59.578,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	494.022,00	592.460,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	26.727,00	2.065,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	27.600,00	28.170,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	4.400,00	7.797,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	61.800,00	52.530,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	189.698,00	211.836,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	279.984,00	279.984,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	29.574,00	33.310,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	141.600,00	212.400,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	9.672,00	9.534,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00	10,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	373.734.841,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на

Централниот Регистар.



Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014



QF-A-014

ИЗВЕШТАЈ

**ЗА ОСТВАРЕНАТА ДЕЛОВНА АКТИВНОСТ НА ФОНДОТ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ВО 2014 ГОДИНА**

Скопје, февруари, 2015 година

Содржина

В О В Е Д	3
1. Органи на управување и раководење	4
2. Активности на органот на управување на фондот во текот на 2014 година ..5	
3. Основни законски одредби за функционирање на Фондот за осигурување на депозити.....	6
4. Макро-економските движења и реализирана монетарна политика во 2014 година во Република Македонија и нивна рефлексија на деловната активност на Фондот за осигурување на депозити во текот на 2014 година	9
5. Реализирана деловна активност на Фондот во текот на 2014 година	12
5.1 Кадровска и техничка екипираност	13
5.2 Динамика на движење на депозитите на население во банкарскиот сектор на Република Македонија во 2014 година.....	13
5.3 Обесштетување на штедачите, членки на Фондот кај кои се случил ризичен настан (стечај или ликвидација) и учество на Фондот во стечајни и ликвидациони постапки на поранешни членки	18
5.4 Динамика на пораст на инвестиционото портфолио на Фондот во 2014 година	20
6. Остварени финансиски резултати во 2014 година.....	23
7. Наместо заклучок	24

В О В Е Д

Фондот за осигурување на депозити (во понатамошниот текст: Фондот) претставува посебна државна финансиска институција формирана со цел да обезбеди осигурување на депозитите на граѓаните во банките и штедилниците во Република Македонија.

Фондот, заедно со Министерството за финансии на Република Македонија и Народната Банка на Република Македонија, игра значајна улога во одржување на финансиската стабилност во Република Македонија, како и во чување на довербата која граѓаните ја имаат во банкарскиот сектор, особено во услови на глобална економска и финансиска криза.

Основна цел на постоењето на Фондот претставува осигурувањето на депозитите на граѓаните и нивно обесштетување во случај на ризичен настан, согласно законската регулатива.

Фондот исто така има за цел постојано да го оплодува своето инвестиционо портфолио и да го одржува фондот за сигурност.

Фондот брои вкупно осумнаесет членки од кои четринаесет се банки, а четири се штедилници, сите основани во Република Македонија.

Фондот е членка во Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI) и редовно присуствува на годишните собранија и меѓународни конференции на кои рамноправно учествува во донесување на значајни одлуки преку своите претставници.

Фондот ги спроведува одлуките кои ги донесува Управниот одбор.

1. Органи на управување и раководење

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот, согласно член 11 од Законот за Фондот за осигурување на депозити.

Составот на Управниот одбор, исто така, е пропишан во Законот за Фондот за осигурување на депозити. Тој е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Македонија. Од нив тројца на предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРМ и еден на предлог на Здружението за банкарство и осигурување, кој треба да е стручно лице од областа на банкарството и финансиите и не смее да биде член на орган на управување на банка или штедилница или да е вработен во банка или штедилница.

Во Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити членуваат:

Сузана Пенева - Државен советник во Министерство за финансии и Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити

Наташа Андреева - Директор на дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива во НБРМ и член на Управен одбор на Фондот за осигурување на депозити

Д-р. Ивана Билбиловска - Вработена во Министерство за финансии и член на Управен одбор на Фондот за осигурување на депозити

Даниела Дамјановска - Соработник во кабинет на Министерот за финансии и член на Управен одбор на Фондот за осигурување на депозити

Во текот на 2014 година директор на Фондот за осигурување на депозити беше Нина Настава која на почетокот на 2015 година замина во заслужена пензија. На 29.12.2014 година Владата на Република Македонија го именува **Горан Анчески, МБА**, за директор на Фондот за осигурување на депозити.

Управниот одбор на Фондот донесува подзаконски акти со кои се уредува работењето на Фондот.

Членовите на управниот одбор се именуваат за период од 4 години и за своето работење одговараат пред Владата на Република Македонија.

2. Активности на органот на управување на фондот во текот на 2014 година

Во текот на 2014 година се одржаа 10 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од 72-та седница заклучно со 81-та седница.

Од седниците и работата на Управниот одбор во текот на 2014 година беа донесени повеќе одлуки, од кои како поважни се издвојуваат следните:

- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на 31 декември 2013 на Фондот за осигурување на депозити Скопје
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити со состојба 31.12.2013 година
- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2013 година
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити за 2013 година
- Одлука за измена на висината на стапка на премијата
- Одлука за усвојување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2014 година
- Одлука за измени и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити
- Одлука за усвојување на Извештајот за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2013 година
- Одлука за измени и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити
- Одлука за усвојување на Извештајот за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити Скопје за периодот 01.01.2014 до 31.03.2014
- Одлука за овластување на директорот на Фондот за осигурување на депозити за учество на аукција за државни записи издадени од Министерство за финансии на Р. Македонија која ќе се одржи на 14.10.2014 година
- Одлука за овластување на директорот на Фондот за осигурување на депозити за постапување во Одборот на доверители во Експорт Импорт банка А.Д. Скопје во стечај во врска со продажба на пакет акции кои Банката во стечај ги поседува во ФЗЦ „11 Октомври,, а.д. Куманово
- Одлука за зголемување на правото на плата на вработените во Фондот за осигурување на депозити
- Одлука за овластување на директорот на Фондот за осигурување на депозити за постапување во Одборот на доверители во Радо банк а.д. во стечај во врска со продажба на пакет акции на Експорт Импорт банка А.Д. Скопје во стечај на ФЗЦ „11 Октомври,, а.д. Куманово
- Одлука за пренесување на обврските на Фондот за осигурување на депозити во резерви на сигурност

3. Основни законски одредби за функционирање на Фондот за осигурување на депозити

Работењето и организацијата на Фондот за осигурување на депозити директно се уредени со:

- Законот за Фондот за осигурување на депозити (Сл.весник на РМ 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015).

- Законот за административни службеници (Сл.весник на РМ 27/2014 и 199/2014)

- Закон за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ 27/2014)

Покрај горенаведените Закони, работата на Фондот е уредена и со Статут на Фондот за осигурување на депозити, како и други интерни акти.

Други закони кои што се тесно поврзани и ја уредуваат работата на Фондот се:

- Законот за стечај (Сл.весник на РМ 34/06, 79/13, 164/13, 29/14)

- Закон за заклучување на стечајните постапки отворени согласно со законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација и законот за стечај (Сл.весник на РМ 12/14)

- Законот за банките (Сл.весник на РМ 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15)

- Закон за хартии од вредност (Сл.весник на РМ 95/05, 25/07, 7/07, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 15/15)

- Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ 86/08, 6/10 и 42/14)

Фондот за осигурување на депозити е основан во јануари 1997 година, како акционерско друштво на банките и штедилниците во Република Македонија и под називот Фонд за осигурување на штедни влогови. Поттик за формирањето на Фондот за осигурување на штедни влогови претставуваат фондовите или шемите за осигурување на депозити кои во тоа време се формираа во земјите во Централна и Источна Европа. Во моментот на формирање на Фондот за осигурување на штедни влогови како акционерско друштво, износот на обесштетување беше дефиниран на 7.500 германски марки во денарска противвредност.

Подоцна, на 26 јули 2000 година со Одлука на Владата (Сл. весник на РМ бр.63/2000), Фондот за осигурување на штедни влогови, од акционерско друштво премина во Фонд во државна сопственост и го доби името Фонд за осигурување на депозити. Оттогаш, Фондот за осигурување на депозити постои и функционира како државна институција со сопствен буџет.

Последна измена на нивото на обесштетување е направена во јуни 2010 година (Сл. весник на РМ бр. 158/2010) кога износот на обесштетувањето е

дефинирано на ниво од 30.000 евра во денарска противвредност по депонент – физичко лице во една банка, филијала на странска банка или штедилница во РМ пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога Гувернерот на НБРМ ќе донесе решение за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Причина за воведување на ова ниво на обесштетување беше светската економска и финансиска криза и воведувањето на повисоки износи на обесштетување на осигурените депозити во Европската Унија, како мерка за заштита на банкарскиот сектор и одржување на финансиската стабилност.

Фондот за осигурување на депозити во Република Македонија претставува ех ante осигурител кој премијата за осигурување ја наплаќа на месечна основа од своите членки. Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот игра улога на “кутија за исплата” и својата улога на обесштетувач на депонентите во банката каде се случил ризичен настан ја добива откако Гувернерот на НБРМ ќе донесе решение за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница.

Со Одлука на УО, донесена на седница одржана на 28.03.2014 година, висината на стапката на премија која членките на Фондот ја плаќаат на месечно ниво од 0,7% се намали на 0,5% на годишно ниво.

Период	До 31.05.2014	од 01.06.2014
Стапка на премија	0,7% на годишно ниво	0,5% на годишно ниво.

Членувањето во Фондот за осигурување на депозити е задолжително и е поврзано со банки и штедилници лиценцирани од страна на НБРМ. Престанувањето на членство во Фондот, т.е. причина за исклучување од членство (на банка или штедилница) во истиот, главно е резултат на случување ризичен настан, а во некои земји причина за исклучување е и неисполнување на обврската за плаќање премија за осигурување (како и кај нас во случај на неисполнување на таа обврска три последователни месеци).

Последната измена на Законот за осигурување на депозити беше направена во март 2014 година (Службен весник на РМ бр.43/2014) кога беа направени неколку суштински измени:

1. Се укина точката 3 од став 2 од членот 6 од Законот со која беше дозволено Фондот да инвестира во дериватни финансиски инструменти, кои во светската пракса се покажаа како ризични инвестиции, посебно за институции како што е Фондот, кои своите пласмани ги инвестираат во ниско ризични хартии од вредност.

2. Средствата со кои располага Фондот може да се пласираат во хартии од вредност издадени од страна на Република Македонија и од Народната банка на Република Македонија со рок на достасување до дванаесет (12) месеци од нивното стекнување од страна на Фондот. Претходно рокот на достасување беше ограничен на рок на пристигнување до шест (6) месеци.
3. Се вовеле член во Законот со кој, во случај на Фондот да му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурени депозити на физички лица, Министерството за финансии, без објавување на јавен повик, може да изврши откуп пред рокот на достасување на хартиите од вредност издадени од страна на Република Македонија, заради обезбедување на ликвидни средства за Фондот.
4. Исто така, беа воведени нови членови во Законот со кои се регулира постапката за избор на директор на Фондот и се утврдува неговиот мандат.
5. Во врска со вработените во Фондот се воведоа членови со кои се дефинира нивниот статус како административни службеници, како и условите за утврдување на основната плата, додатоците на плата и вредноста на бодот на основната плата на вработените.
6. Покрај веќе законски утврдените депозити кои се предмет на обесштетување, со последната измена на Законот за Фондот за осигурување на депозити се обесштетуваат и сертификатите за депозити, кои ги издаваат банките, филијалите на странските банки и штедилниците.

4. Макро-економските движења и реализирана монетарна политика во 2014 година во Република Македонија и нивна рефлексија на деловната активност на Фондот за осигурување на депозити во текот на 2014 година

Фондот за осигурување на депозити на Република Македонија ги обесштетува депозитите на населението. На почетокот на 2014 година вкупните депозити на населението изнесуваа 195.112.058.000 денари, а на крајот на 2014 година изнесуваа 212.619.524.000 денари, што значи пораст од 17.507.466.000 денари.

Табела бр.1 Вкупни депозити на население во 2014 година


	01.01.2014	31.12.2014	Пораст
Денарски депозити	97.084.191.000	110.310.406.000	13.226.215.000
Девизни депозити	98.027.867.000	102.309.118.000	4.281.251.000
Вкупно депозити	195.112.058.000	212.619.524.000	17.507.466.000

Порастот на вкупните депозити во текот на 2014 година се должи на неколку значајни макроекономски фактори и тоа:

- Негативна кумулативна стапка на инфлација за 2014 година од – 0,3%
- Зголемената економска активност искажана преку раст на БДП од 4,1% за третото тромесечје на 2014 година
- Намалената невработеност која на крајот на третиот квартал од 2014 година изнесува 27,9%
- Стабилниот банкарски систем
- Дефакто фиксен девизниот курс во односот МКД/ЕУР


На графиконот бр.1 може да се види каков бил месечниот пораст на вкупните депозити на населението во текот на 2014 година, споредено со месечниот пораст во текот на 2013 година.

Графикон бр.1 Месечен пораст на депозитите на население во Република Македонија во 2013 и 2014 година



Денарското штедење во 2014 година стана попривлично за штедачите и ги надмина девизните депозити, што може да се види на графикон бр.2. Ова е резултат на стабилна валута која носи поголем каматен принос отколку девизните депозити.

Графикон бр.2. Движење на пораст на вкупните депозити на население по валутна структура



Иако пасивните каматни стапки имаат надолен тренд во 2014 година, тоа не се одрази на понудата на депозити. Нееластичноста на понудата на депозити лежи во други фактори, а пред сè на неразвиениот пазар на капитал, неразвиен претприемачки дух, ограничени можности за инвестирање во други дејности, итн.

Дополнителен придонес за растот на штедењето, првенствено кај населението, може да имаат и сезонски повисоките приливи на девизи (верските празници и летните месеци кога иселениците се враќаат во Република Македонија) врз основа на приватни трансфери, кои што во еден дел веројатно остануваат депонирани на сметки во домашните банки.

На графиконот бр.3 може да се види порастот на девизните депозити по видување по месеци во текот на 2014 година.

Графикон бр.3 Движење на девизни депозити по видување на населението во текот на 2014 година.



Високиот скок на стапката на пораст на вкупните депозити на населението од 2,06% од месец ноември 2014 година во месец декември 2014 година, најмногу се должи на големиот месечен раст на денарските депозити по видување од 12,06% остварена во месец декември 2014 година споредено со ноември 2014 година.

Можни фактори кои што влијаеле на ваквиот месечен пораст на депозитната база на населението се:

- Капитализација на каматата на депозитите
- Авансирање на исплатата на пензиите за месец декември
- Обврска на компаниите од приватниот сектор, најдоцна до крајот на годината да исплатат регрес за годишен одмор.

Покрај порастот на девизниот прилив за време на празниците и летните месеци, други причини за раст на стапката на пораст на депозитите на населението се:

- Исплатата на субвенциите по разни основи,
- Исплата на годишните рати и камати од државните обврзници издадени по основ на денационализација.

5. Реализирана деловна активност на Фондот во текот на 2014 година

Во текот на 2014 година, Фондот за осигурување на депозити своите деловни активности ги организираше и спроведуваше заради остварување на главната цел за која е формиран, а тоа е осигурување на депозитите на населението во Република Македонија.

Трите основни деловни активности кои Фондот ги врши во текот на целата година се:

- 1) следење на вкупните депозити на населението кај членките на Фондот и наплата на премија за осигурување од членовите на Фондот,
- 2) обесштетување на депоненти од членките на Фондот каде се случил ризичен настан,
- 3) пласмани на средствата на Фондот заради зголемување на резервите на сигурност на Фондот.

Покрај овие активности Фондот редовно учествува на годишните собранија и меѓународните конференции кои ги организира Европскиот форум на осигурители на депозити и одржува одлична меѓународна соработка со своите колеги од регионот и Европа. Во 2014 година, Фондот со свои претставници присуствуваше на вонредното Годишно собрание кое се одржа во Брисел (мај 2014), како и на редовното Годишно собрание кое се одржа во Букурешт, Романија (септември 2014).

Иако не е членка на Светската Асоцијација на осигурители на депозити (IADI), Фондот за осигурување на депозити на Република Македонија има одлична и постојана соработка со оваа институција, за што доказ е и посебната благодарница која оваа организација му ја додели на Фондот за 2014 година.


Во рамките на имплементираниот меѓународен стандард ИСО 9001-2008 во Фондот во јануари 2013 година, Фондот за осигурување на депозити формираше Одбор за квалитет, кој го сочинуваат 6 членови, и тоа Директорот на Фондот и 5 вработени од Фондот. Во текот на 2014 година, Одборот за квалитет одржа седум седници на кои се разгледуваа материјали по предлог на членовите на Одборот за квалитет, одржа обука на две вработени лица за вршење на интерна проверка (аудит) на примената на барањата на стандардот. Врз основа на овластувањата, двете овластени лица спроведоа прва самостојна проверка и предложија превентивни и корективни мерки, со цел Фондот успешно да се подготви за првата екстерна сертификациона проверка за натамошно зачувување на важноста на добиениот сертификат за стандардот. Во јуни 2014 година беше извршена првата годишна екстерна проверка на функционирањето на стандардот во Фондот од страна на консултантското друштво TÜV AUSTRIA CERT GMBH, кое оцени дека во Фондот се врши ефективна примена и одржување на имплементираниот систем за управување со квалитет, документацијата е усогласена со барањата на стандардот и дека постои континуирана ефикасност на менаџментот.

5.1 Кадровска и техничка екипираност

Седиштето на Фондот за осигурување на депозити се наоѓа на ул. "11 Октомври" бр.18, Скопје. Во 2014 година во Фондот биле вработени вкупно 10 лица, од кои тројца (3) се магистри по економски науки, тројца (3) дипломирани економисти, еден (1) дипломиран правник, еден (1) инженер, еден (1) вработен со ВСС и едно лице (1) за одржување на хигиена.

Органограмот на работните места во 2014 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика бр.1 Органограм на работните места во Фондот за осигурување на депозити.



5.2 Динамика на движење на депозитите на население во банкарскиот сектор на Република Македонија во 2014 година

Вкупните депозити на населението во членките на Фондот на 31.12.2014 година изнесуваа 212.619.524.000 денари или 3.457.228.033 евра. Споредено со вкупните депозити на населението на 31.12.2013 година, годишниот раст на депозитите на населението се пресметува на 8,97%, со просечно месечно темпо на раст од 0,72 процентни поени. Во табела бр.2 е даден приказ на износите на вкупните депозити на население во Република Македонија за 2013 и 2014 година.

Табела бр.2 Месечни движења на депозитите на население за 2013 и 2014 година
во илјади денари

Година 2013	Вкупни депозити на население во РМ	месечен пораст во проценти	Година 2014	Вкупни депозити на население во РМ	месечен пораст во проценти
I	183.332.869	0,17	I	196.556.136	0,74
II	184.837.545	0,82	II	199.433.397	1,46
III	186.618.072	0,96	III	199.837.580	0,20
IV	187.447.333	0,44	IV	201.748.060	0,96
V	187.460.628	0,01	V	202.101.063	0,17
VI	188.381.800	0,49	VI	202.835.699	0,36
VII	189.271.800	0,47	VII	203.732.930	0,44
VIII	190.103.200	0,44	VIII	205.415.018	0,83
IX	190.513.900	0,22	IX	206.390.029	0,47
X	190.862.100	0,18	X	207.685.701	0,63
XI	192.011.100	0,60	XI	208.327.850	0,31
XII	195.112.058	1,61	XII	212.619.524	2,06

Во табелата бр.3 е даден приказ на движењата на депозитите на населението во Република Македонија во текот на 2014 година, како и износот на премиите кои Фондот ги наплатил од своите членки, пред и по намалувањето на годишната стапка на премија. Во табелата бр.3, исто така, е дадена стапката на учество на вкупните средства на Фондот во вкупните депозити на население во Република Македонија, т.е. кај членките на Фондот.

И покрај намалувањето на стапката на премија на 0,5%, паричните средства на Фондот во однос на вкупните депозити на население кај членките на Фондот учествуваа со 5,55% на 31.12.2014 година.


Табела бр.3 Движење на вкупните депозити на населението во Република
Македонија и наплатена премија од страна на Фондот во текот на 2014 година
во илјади денари

Датум	Вкупни депозити на население кај членките на Фондот	Стапка на премија во проценти	Месечен износ на премија	Target ratio
31.01.2014	196.556.136	0,7	114.101	5,28
28.02.2014	199.433.397	0,7	114.658	5,27
31.03.2014	199.837.580	0,7	116.336	5,34
30.04.2014	201.748.060	0,7	116.572	5,37
31.05.2014	202.101.063	0,7	117.686	5,43
30.06.2014	202.835.699	0,5	84.209	5,47
31.07.2014	203.732.930	0,5	84.515	5,51
31.08.2014	205.415.018	0,5	84.889	5,49
30.09.2014	206.390.029	0,5	85.590	5,55
31.10.2014	207.685.701	0,5	85.996	5,29
30.11.2014	208.327.850	0,5	86.536	5,33
31.12.2014	212.619.524	0,5	86.803	5,55
Вкупно		%	1.177.890	%

Степенот на учество на средствата на Фондот во вкупните депозити на население во Република Македонија е еден од највисоките споредено со стапките кои ги остваруваат Фондовите во регионот и Европа. Во Македонија сè уште се осигуруваат само депозитите на населението, додека во ЕУ задолжително е и осигурување на депозитите на претпријатијата.

Според Законот за Фондот за осигурување на депозити средствата на Фондот треба да изнесуваат минимум 4% од вкупните депозити на население кај неговите членки. Заклучно со 31.12.2014 година, стапката на target reserve ratio (однос помеѓу вкупните средства на Фондот со вкупните депозити на население (eligible deposits) кај членките на Фондот) изнесуваше 5,55%. Соодносот помеѓу вкупните средства на Фондот и вкупните осигурени депозити на население (covered deposits) кај членките на Фондот на 31.12.2014 година изнесуваше 7,15%.

На графиконот бр. 4 даден е приказ на степенот на покриеност на Фондот по месеци во текот на 2014 година



Фондот, депозитите ги следи и според нивната рочност и валутна структура. Во табелата бр.4 е даден приказ на месечните износи на депозитите на населението според рочност и според валутна структура.


Табела бр.4 Месечни движења на депозитите на население во 2014 година прикажани според рочност и валутна структура

во илјади денари

Депозити на население според валутна структура	Денарски депозити	Девизни депозити	Депозити на население според рочност	Депозити по видување	Орочени депозити
I	97.506.366	99.049.770	I	45.167.625	151.388.511
II	100.198.363	99.235.034	II	47.334.254	152.099.143
III	100.390.096	99.447.484	III	47.199.201	152.638.379
IV	101.883.777	99.864.283	IV	48.594.490	153.153.570
V	101.837.625	100.263.438	V	48.288.514	153.812.549
VI	102.495.326	100.340.373	VI	48.659.307	154.176.392
VII	102.988.637	100.744.293	VII	49.329.867	154.403.063
VIII	103.701.825	101.713.193	VIII	49.891.520	155.523.498
IX	104.415.510	101.974.519	IX	50.022.916	156.367.113
X	105.745.868	101.939.833	X	50.563.128	157.122.573
XI	106.370.677	101.957.173	XI	50.608.119	157.719.731
XII	110.310.406	102.309.118	XII	54.027.534	158.591.990


Ако се анализираат од аспект на валутната структура од февруари 2014 година, па се до крајот на 2014 година кај денарските депозити се забележува постојан пораст во однос на девизните депозити. На графиконот бр.5 е даден илустративен приказ на движењата на депозитите на населението по валутна структура.

Графикон бр.5 Пораст на депозити на население по валутна структура во текот на 2014 година



Од аспект на рочноста, важно е да се каже дека во декември 2014 година е забележан значителен скок од 1,12% на учеството на депозитите по видување во вкупниот износ на депозити на население гледано според рочноста, што не е случај со претходните 11 месеци кога просекот на порастот на учеството на депозитите по видување во вкупните депозити бил 0,16%.

Графикон бр.6 Пораст на депозити на население според рочност во текот на 2014 година



5.3 Обесштетување на штедачите, членки на Фондот кај кои се случил ризичен настан (стечај или ликвидација) и учество на Фондот во стечајни и ликвидациони постапки на поранешни членки

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 31.12.2014 година, се случиле вкупно 11 ризични настани.

Во текот на 2014 година немаше ризичен настан кај членките на Фондот.

Фондот за осигурување на депозити во текот на 2014, во улога на доверител со приоритетно право на наплата, учествуваше на сите седници на Одборите на доверители во две банки во стечај:

- Експорт – Импорт Банка а.д. Скопје во стечај
- Радо банк а.д. Скопје во стечај

Во 2014 година, со Решение на Основен Суд Скопје 2 од 19.06.2014 година е одобрен планот за конечна распределба на ликвидационата маса на МИТ штедилница ДОО од Куманово со што на доверителите, меѓу кои се вбројува и Фондот за осигурување на депозити, му е доделен недвижен имот над кој не може да се стави владение затоа што некој друг воспоставил претходно владение.

Поради фактот што досега на Фондот никогаш не му бил доделен недвижен имот во замена за наплата на утврдено побарување, во ни една стечајна или ликвидациона постапка каде се јавува како доверител со приоритетно право на наплата, Фондот од добивање на Решението се ангажирал околу формално правно уредување на таа наплата, но без успех. Оттука, истото ќе биде предмет на разрешување во текот на 2015г.

Вкупната пресметана обврска за обесштетување на 121.949 штедачи од единаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 1.522,8 милиони денари. Од формирање на Фондот до 31.12.2014 година се обесштетени вкупно 19.944 штедачи во вкупен износ од 1.366,12 милиони денари.

Како потенцијална обврска за обесштетување останува обврска кон 102.005 штедачи во вкупна вредност на обесштетување од 156 милиони денари. Над 50,0% од оваа бројка штедачи имаат поединечни депозити - предмет на обесштетување помеѓу 100,- денари и 1.000,- денари. Во Табелата бр.6 е даден приказ на вкупното пресметано и исплатено обесштетување на депонентите кај членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан, од формирањето на Фондот до 31.12.2014 година.

Табела бр.5 Пресметана обврска за обесштетување и вкупно исплатено обесштетување со состојба на 31.12.2014 година

Р. б р.	Назив на банка/штедилница	Вкупни депозити	Пресметано обесштетување	Исплатено обесштетување	% пресметано / вк. депозити	% исплатено / пресметано
1	Унипроком штедилница д.о.о. Скопје	7.881.535	5.118.309	4.919.528	65	96
2	Алмако банка а.д. Скопје	2.850.307	1.784.964	381.205	63	21
3	Мит штедилница д.о.о. Куманово	6.790.124	6.769.326	6.767.552	100	100
4	Експорт Импорт банка а.д. Скопје	106.227.033	95.608.486	92.386.607	90	97
5	АД Радобанк Скопје	86.224.736	76.005.556	72.412.381	88	95
6	Штедилница Киро Кучук д.о.о. Велес	3.351.082	3.318.630	3.239.487	99	98
7	Македонска банка АД Скопје	1.543.168.575	1.304.590.349	1.156.628.397	85	89
8	Инко штедилница ДОО Скопје	11.927.740	11.771.613	11.558.027	99	98
9	Фершпед штедилница ДОО Скопје	6.218	6.218	0	100	0
10	Штедилница АМ Скопје	0	0	0	0	0
11	Штедилница Интерфалко ДОО Скопје	17.832.485	17.832.485	17.824.557	100	100
	Вкупно	1.786.259.832	1.522.805.933	1.366.117.740	85	90

5.4 Динамика на пораст на инвестиционото портфолио на Фондот во 2014 година

Согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити, средствата на Фондот може да се пласираат во хартии од вредност издадени од страна на Република Македонија и од Народната банка на Република Македонија со рок на пристигнување до дванаесет месеци од нивното стекнување од страна на Фондот, како и во должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

Оттука, една од главните и редовни деловни активности на Фондот претставува пласирање на средствата во хартии од вредност издадени од страна на Република Македонија, т.е. во државни записи, и тоа во износ од 95% од вкупните средства на Фондот (збир на паричните средства и средствата пласирани во хартии од вредност).

Иако има законско право да пласира средства и во должнички хартии од вредност издадени од странски држави, Фондот сè уште не го искористил истото, примарно поради високите провизии кои се наплаќаат на странските пазари на хартии од вредност, што е економски неисплатливо за Фондот споредено со добивката која се остварува при пласмани во хартии од вредност издадени во Република Македонија.

Во табелата бр.6 е даден приказ на инвестиционото портфолио на Фондот реализирано во текот на 2014 година.

Табела бр.6 Инвестиционо портфолио на Фондот за осигурување на депозити во текот на 2014 година

2014	Датум на запис/уплата	Датум на доспевање	Каматна стапка	Номинален износ	Дисконтиран износ	Камата до доспевање	Камата во 2014 година	Вкупно инвестиционо портфолио - номинална вредност	Вредносно усогласување на инвестиционо портфолио
јануари	22.01.2014	23.07.2014	3,15%	340.000.000	334.670.500	5.329.500	5.246.200	9.952.960.000	9.875.280.283
февруари	нема аукција							9.952.960.000	9.899.080.381
март	12.03.2014	11.03.2015	3,60%	1.080.000.000	1.042.068.240	37.931.760	30.637.191	10.207.540.000	10.142.729.863
април	02.04.2014	25.03.2015	3,60%	3.740.000.000	3.611.085.940	128.914.060	98.581.339	10.447.540.000	10.282.146.462
мај	07.05.2014	05.11.2014	3,15%	700.000.000	689027500	10.972.500	10.801.000	10.627.540.000	10.428.295.397
	07.05.2014	06.05.2015	3,60%	1.510.000.000	1.456.965.780	53.034.220	34.676.222		
јуни	04.06.2014	03.12.2014	3,15%	938.050.000	923.346.066	14.703.934	14.703.934	10.778.050.000	10.508.078.496
	04.06.2014	03.06.2015	3,60%	2.200.000.000	2.122.731.600	77.268.400	44.577.925		
	18.06.2014	03.06.2015	3,60%	270.000.000	260.869.680	9.130.320	5.112.978		
јули	02.07.2014	24.06.2015	3,20%	450.000.000	436.159.350	13.840.650	7.056.018	10.888.050.000	10.636.739.680
август	20.08.2014	19.08.2015	3,20%	51.150.000	49.546.908	1.603.092	585.745	10.939.200.000	10.718.240.897
септември	03.09.2014	02.09.2015	3,20%	66.050.000	63.979.927	2.070.073	676.753	11.005.250.000	10.813.383.139
октомври	15.10.2014	14.10.2015	2,70%	138.640.000	134.955.642	3.684.358	779.384	11.143.890.000	10.980.719.419
ноември	05.11.2014	04.11.2015	1,70%	799.840.000	786.324.304	13.515.696	2.079.338	11.243.730.000	11.097.947.820
декември	03.12.2014	02.12.2015	1,70%	1.025.000.000	1.007.679.550	17.320.450	1.332.342	11.330.680.000	11.198.462.156

Фондот за осигурување на депозити во текот на годината врши реинвестирање на доспеаните државни записи, а својот капитал го оплодува и преку инвестирање на тековната месечна премија која членките ја плаќаат на Фондот.

Во табелата бр.6 може да се забележи дека во текот на 2014 година Фондот учествуваше на 14 аукции на државни записи од кои на 4 со рок на доспевање од шест месеци и на 10 со рок на доспевање од 12 месеци. Вкупната номинална вредност на инвестиционото портфолио на 31.12.2014 година изнесуваше 11.330.680.000 денари или 184.238.699 евра или пораст од 15,25% споредено со неговата номинална вредност на 31.12.2013 година.

Согласно инвестиционата политика на Фондот, вкупниот износ на инвестиционото портфолио на Фондот не смее да надмине 95% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец. Во табелата бр.8 е даден приказ на учеството на вкупниот износ на инвестиционото портфолио во збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот.

Табела бр.7 Учество на вкупниот износ на инвестиционото портфолио на Фондот во збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец

2014	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
процент	95,19	93,99	94,96	94,90	94,95	94,66	94,83	94,99	94,46	94,95	95,01	94,89

6. Остварени финансиски резултати во 2014 година

На крај на 2014 година, Фондот за осигурување на депозити ги остварил следниве финансиски резултати:

Табела бр.8 Финансиски резултати на Фондот остварени во 2014 година

Опис	
Приходи	373.735.000
Расходи	11.330.000
Бруто добивка	362.405.000
Данок на добивка	36.245.000
Нето добивка	326.160.000

Табела бр.9 Состојба на средствата и обврските на Фондот на 31.12.2014 година

Опис	
Средства	11.826.619.000
Вложувања	11.198.462.000
Капитал, резерви и обврски	11.826.619.000
Фонд за сигурност	11.453.772.000

7. Наместо заклучок

Фондот за осигурување на депозити е една од најзначајните финансиски институции бидејќи со своето постоење и делување во Република Македонија овозможува одржување и јакнење на довербата на населението во банкарскиот сектор. Таа доверба од друга страна овозможува одржување на финансиската стабилност во државата и можности за преземање на ефективни и навремени мерки во случај на ризичен настан кај членките – банки и штедилници на Фондот, а со тоа и превенција на било какви поголеми негативни ефекти врз македонската економија.

Преземањето на функцијата директор на Фондот за осигурување на депозити на крајот на 2014 година за мене претставува голема чест, но и предизвик, бидејќи оваа институција значи столб на стабилноста на банкарскиот систем во државата, како и уверување за граѓаните на Република Македонија дека нивните заштеди се безбедни и под заштита на Фондот.

Директор на Фондот
Горан Анчески, MBA





Grant Thornton

www.grant-thornton.com.mk